



FORD FOCUS RS



"Ford" објави комплет фотографии од жестокиот hex-bek, чија продажба треба да почне од наредната пролет. Под хаубата на најсилниот Focus ќе се најде добро познатиот петоцилиндарски мотор од Focus ST. 2,5-литарскиот агрегат, со помош на турбополнач со варијабилна геометрија, развива 300 кс, па на автомобилот му овозможува "спринт" до стотка за 5,9 секунди и максимална брзина (електронски ограничена) до 250 км/ч. Иако свесни за тоа дека 300 кс се премногу за пренос на предните тркала, инженерите на "Ford" не беа подготвени да ја нарушат воз-

ната динамика на автомобилот зголемувајќи ја масата на возилото со вградување на интегрален погон. Наместо тоа, во "Ford" се одлучија за стандарден преден погон, а за тркалата успешно да ја пренесуваат силата на подлогата, погонската осовина е опремена со диференцијал со ограничено пролизгување и со технологијата Automatic Torque Biasing (автоматско разместување на вртежниот момент). Првите испораки почнуваат напролет 2009 г., а очекуваната цена за новиот RS ќе биде околу 40.000 евра.



Автомобилот кој ќе се движи на природен гас ќе биде безбеден и евтин за одржување и еколошки наскоро ќе стане реалност. Иако со изгледот повеќе потсетува на скутер отколку на автомобил, ова возило на три тркала има место за два патника. Возилото наречено Clever е компактно возило за градски превоз со намалена емисија на гасови, а производ е на здружените сили на девет земји од Европската унија. Максималната брзина на овој автомобил ќе биде околу 80 км/ч, а најважната задача која конструкторите си ја поставија пред себе е што поголема сигурност на возачот и сопатникот. Затоа, шасијата е изработена од метал, а висината е приближно иста како и кај класичните автомобили.

CLEVER



ФЛЕШ ВЕСТИ

"FIAT" ПРОМОВИРА БЕЗБЕДНОСТ ЗА ДЕЦАТА

Заедно со италијанската Асоцијација на дилери на возила, "Fiat" ја промовираше безбедноста на децата во автомобилите, манифестација во која земаа учество повеќе од 10.000 фамилии. Манифестацијата за безбедност на децата во сообраќајот беше потегната по застрашувачките бројки, според кои најмногу деца од 5 до 15 години го губат животот токму во сообраќајни незгоди.

БОНДОВИОТ LOTUS ЗА 111.500 ФУНТИ

Автомобилот од филмот "The Spy Who Loved Me" од далечната 1977 година, кога агентот 007 го играше Роџер Мур, е продаден на аукција за 111.500 британски фунти. Купувач на Бондовиот Lotus Esprit S1 е приватниот американски колекционер на автомобили и обожавател на сè она што е поврзано со Џејмс Бонд.

SKY 102,5
radio